



ГЛОБАЛЕН КОРУПЦИСКИ БАРОМЕТАР 2010

9 – ти ДЕКЕМВРИ 2010

WWW.TRANSPARENCY.ORG/POLICY_RESEARCH/SURVEYS_INDICES/GCB



Што е Глобален корупциски барометар?

- најголемото глобално истражување кое ги собира мислењата и искуствата на пошироката јавност во врска со корупцијата;
- Барометарот ги истражува ставовите на пошироката јавност во врска со степенот на корупција во нивната земја и напорите на нивните влади за борба против корупцијата;
- Истражувањето е нарачано од Transparency International, а спроведено од Gallup International

Кој е испрашуван?

- во 2010 година Барометарот вклучува повеќе од 91,500 испитаници во 86 земји, правејќи го ова истражување за најсеопфатно од почетокот на изданието во 2003 година, па досега;
- рамноправно се вклучени обата пола, и разни возрасни групи, раси, вери

Регионална застапеност

Asia Pacific	EU+	Latin America	Middle East & North Africa	North America	NIS+	Sub-Saharan Africa	Western Balkans + Turkey
Afghanistan	Austria	Argentina	Iraq	Canada	Armenia	Cameroon	Bosnia & Herzegovina
Australia	Bulgaria	Bolivia	Israel	United States	Azerbaijan	Ghana	Croatia
Bangladesh	Czech Republic	Brazil	Lebanon		Belarus	Kenya	Macedonia
Cambodia	Denmark	Chile	Morocco		Georgia	Liberia	Kosovo
China	Finland	Colombia	Palestine		Moldova	Nigeria	Serbia
Fiji	France	El Salvador			Mongolia	Senegal	Turkey
Hong Kong	Germany	Mexico			Russia	Sierra Leone	
India	Greece	Peru			Ukraine	South Africa	
Indonesia	Hungary	Venezuela				Uganda	
Japan	Iceland					Zambia	
Korea (South)	Ireland						
Malaysia	Italy						
New Zealand	Latvia						
Pakistan	Lithuania						
Papua New Guinea	Luxembourg						
Philippines	Netherlands						
Singapore	Norway						
Solomon Islands	Poland						
Taiwan	Portugal						
Thailand	Romania						
Vanuatu	Slovenia						
Vietnam	Spain						
	Switzerland						
	United Kingdom						

Глобален корупциски барометар 2010 - Регионален преглед

% на испитаници кои плаќаат мито за да добијат внимание од било која од 9 различни даватели на услуги во последните 12 месеци

Услуги кои се вклучени: образование, судство, здравствените услуги, полицијата, регистар, служби за дозвола, комуналните услуги, данокот на приход

Western Balkans+Turkey	%
Bosnia	23%
Croatia	5%
Kosovo	16%
Macedonia	21%
Serbia	17%

Главните резултати од Барометарот за 2010 се:

- Нивото на корупција во светот се смета дека се покачиле во последните три години
- Политичките партии се идентификувани како најкорумпираните институции ширум светот
- Ситниот поткуп останува широко распространет проблем за кој може да се заклучи дека не се променил ако се направат споредби со истражувањето од 2006 година
- Владините акции за борба против корупцијата често се сметаат за неефективни
- Има малку доверба во формалните институции при борбата против корупцијата
- Постои значително влијание дека јавноста има улога во запирањето на корупцијата, како и спремност за акција и пријавување на корупција кога истата ќе настане

Некои од прашањата кои се поставувани за Барометарот на корупција

- 1. Во последните 3 години, дали нивото на корупција во државата се промени, на кој начин?
- 2. Како би ги оцениле напорите на владата во борбата против корупцијата?
- 3. На кого му верувате најмногу во вашата држава како борец против корупцијата?

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

Во последните 3 години, дали нивото на корупција во државата се промени, на кој начин?

Многу се зголеми	27,4 %
Малку се зголеми	16,7 %
Остана иста	27,4 %
Малку се намали	20,4 %
Многу се намали	3,2%
Незнам/Немам одговор	4,9 %

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

Како би ги оцениле напорите на владата во борбата против корупцијата?

Владата е многу ефективна во борбата против корупцијата	10,2 %
Владата е до одреден степен ефективна во борбата против корупцијата	41,1%
Владата е ниту ефективна ниту неефективна во борбата против корупцијата	12,8%
Владата е до одреден степен неефективна во борбата против корупцијата	15,3
Владата е многу неефективна во борбата против корупцијата	17,1
Незнам/Немам одговор	3,5

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

На кого му верувате најмногу во вашата држава како борец против корупцијата?

Владините лидери	17,2 %
Бизнис/ Приватен сектор	2,3 %
Невладини/Граѓански организации	13,1 %
Медиуми	7,1 %
Меѓународни организации (Светска Банка, Меѓународен монетарен фонд)	8,1 %
Никому	50,2 %
Незнам	1,9 %

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

До кој степен мислите дека следниве категории во државата се погодени од корупција?

(Скала од 1 – не се корумпирани – 5 екстремно корумпирани)

Скала	Политички партии	Парламент/ Законодавство	Полиција	Приватен сектор	Војска	Образовен систем
1	4,5 %	5,9 %	9,0 %	12,3 %	34,5 %	8,9 %
2	8,9 %	13,4 %	17,2 %	21,6 %	24,1 %	15,1 %
3	28,5 %	26,8 %	26,4 %	26,6 %	17,2 %	23,2 %
4	18,1 %	16,6 %	19,6 %	12,8 %	5,4 %	21,8 %
5	32,4 %	27,7 %	21,2 %	16,2 %	4,5 %	25,4 %
Незнам	7,7 %	9,6 %	6,7 %	10,4 %	14,3 %	5,5 %

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

До кој степен мислите дека следниве категории во државата се погодени од корупција?

(Скала од 1 – не се корумпирани – 5 екстремно корумпирани)

Скала	Државни службеници Јавна Администрација	Судство Судски систем	Невладини организации	Верски тела	Медиуми
1	3,5 %	4,2 %	18,8 %	24,4 %	14,9 %
2	13,4 %	9,0 %	24,3 %	18,2 %	22,3 %
3	25,0 %	18,1 %	20,4 %	21,9 %	28,0 %
4	20,6 %	21,7 %	9,5 %	11,3 %	17,0 %
5	29,3 %	39,6 %	9,6 %	10,5 %	9,3 %
Незнам	8,2 %	7,4 %	17,3 %	13,6 %	8,4 %

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

Доколку сте платиле поткуп во последните 12 месеци, кои од следниве начини одговара на тој со кој што сте платиле?

Поткупот е даден за да се забрзаат процедурите	5,8 %
Поткупот е даден за да се избегнат проблеми со надлежните	0,6 %
Поткупот е даден за да се добие лична услуга	7,6 %
Не сум платил/а поткуп во последните 12 месеци	82,2 %
Не се сеќавам	2,4 %
Незнам / Немам одговор	1,3 %

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

На следните изјави испитаниците ги дале овие
одговори:

	Се согласувам	Не се согласувам
Обичните луѓе можат да направат разлика за борбата против корупцијата	64,6 %	25,8 %
Ќе го поддржам мојот колега/пријател во неговата борба против корупцијата	91,5 %	6,1 %
Можам да се замислам себеси во борбата против корупцијата	71,1 %	23,4 %
Би пријавил/а инцидент со корупција	79,8 %	14,0 %

Глобален Корупциски Барометар за Македонија

Статистика

Место на живеење	
Урбана средина	58,5%
Рурална средина	41,5%

Старост	
Под 30	25,5%
30-50	41,6%
51 - 65	21,5%
65 ++	11,4%

Пол	
Машки	50,2%
Женски	49,8%

Дали се сметате себеси за?	
Католик	1,3
Православен	69,2
Христијанин, друго	0,9
Хинду	0,3
Муслиман	27,9
Друго	0,2
Ништо	0,1

Каков е вашиот годишен приход, без даноци?	
Низок	19,7%
Средно низок	17,5%
Среден	18,5%
Средно висок	16,8%
Висок	12,1%
Незнам	15,4%

Кој е највисок степен на образование во вашето семејство?	
Нема образование	23,7%
Средно образование	55,0%
Високо образование	21,3%

Кој од наведениот избор најмногу му одговара на вашиот работен статус?	
Полно/Скратено работно време	36,6
Невработен/а	27,3
Студент/ Домаќинка	20,4
Пензионер	15,8



Ви благодариме!

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb